

ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на Програмата за субвенционирање на домаќинства и на други субјекти на подрачјето на Град Скопје за чистење оџаци за 2018 година („Службен гласник на Град Скопје” бр.11/18;), Градот Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на домаќинства и на други субјекти на подрачјето на Град Скопје за чистење оџаци за 2018 година

1. Опис на Јавниот повик

1.1. Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува Градот Скопје, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие честички е затоплувањето на објектите кои не се приклучени на централно греење, пред се, заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички неисправни печки, како и нередовно чистење и одржување на оџациите.

Мерката има цел да постигне краткорочни и некои подолгорочни ефекети:

- Постигнување на подобро согорување;
- Намалување на штетните отпадни гасови;
- Намалување на саѓите;
- Заштита од пожари;
- Намалување на трошоците за затоплување;
- Заштита на животната средина и природата, и
- Подигнување на јавната свест кај граѓаните за потребата за чистење на оџациите.

1.2. На јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на домаќинства и други субјекти за чистење на оџациите може да учествуваат физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на Град Скопје.

1.3. Јавниот повик трае 60 календарски дена од денот на објавувањето заклучно со 22.11.2018 година и ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен”.

1.4. Јавниот повик е објавен на веб-страницата на Град Скопје (www.skopje.gov.mk), во печатени и електронски медиуми.

2. Критериуми за учество на Јавниот повик:

Барателот потребно е да ги исполни следниве критериуми за учество на јавниот повик:

- Да е жител на град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај), односно објектот на правното лице да е на подрачјето на Град Скопје;
- Чистењето на оџакот да е извршено од стручно лице вработено во фирма што е регистрирана со шифра на дејност 81.22 согласно со Националната класификација на дејности, и
- Да поседува потврда и фискална сметка за извршено чистење на оџакот со датум од објавата на јавниот повик до денот на завршувањето на повикот.

3. Начин на пријавување на Јавниот повик

3.1. Право на учество на овој Јавен повик имаат жителите на град Скопје (домаќинствата), како и правните лица кои имаат деловни објекти во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај, кои ќе го исчистат оџакот на своето живеалиште или деловен објект на територија Град Скопје во периодот од почетокот на јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за искористување на правото за надоместок.

3.2. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за учество се исполнети, барателот до Градот Скопје треба да ги достави следните документи:

- **Барање за надоместок (Барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на Градот: www.skopje.gov.mk);**

- **Доказ за жителство во град Скопје: Фотокопија од лична карта или пасош;**

- **Доказ за правен субјект: Тековна состојба не постара од 6 месеци;**

- **Потврда за реализирано чистење на оџак, потпишана од стручното лице што го исчистило оџакот;**

- **Фискална сметка од фирмата регистрирана за дејност чистење на оџаци (шифра 81.22 согласно со Националната класификација на дејности). Фискалната сметка треба да биде издадена во периодот од почетокот на јавниот повик до денот на завршувањето на повикот, и**

- **Фотокопија од трансакциска сметка / жиро сметка.**

3.3. Потврдата за извршената услуга треба да биде издадена:

- За физички лица на адреса на која што барателот живее, односно истата адреса на живеење што е запишана во личната карта.
- За правни лица на адреса на деловниот објект на правниот субјект за кој се однесува тековната состојба.

3.4. Само едно лице од семејство може да поднесе барање за добивање надоместок.

3.5. Правните лица може да поднесат само едно барање.

3.5. Барањето за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, треба да го достави во затворен плик до Град Скопје бул.Илинден бр.82, во архивата на Град Скопје, секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.

3.6. На пликот треба да стои: **Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Град Скопје за чистење оџаци за 2018 година**

4. Начин на спроведување на јавниот повик

4.1. Градоначалникот со Решение формира комисија за спроведување на Јавниот повик.

4.2. Комисијата е должна да ги разгледа пристигнатите барања и документацијата доставена во прилог и да донесе предлог до Градоначалникот за усвојување/неусвојување на барањата.

4.3. За пристигнатите и обработени барања, ќе се води листа со следните податоци:

- име и презиме или назив на правното лице и адреса,
- датум и час на пристигнатата пријава за јавниот повик,

4.5. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати пријави, по донесување на решенијата за усвојување на барањата од градоначалникот на Град Скопје.

4.6. Доколку бидат исцрпени сите предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе ја информира јавноста дека јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.

5. Начин на остварување на правото на надоместок

5.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата во рок од 20 дена од денот на завршување на јавниот повик ќе донесе Решение за усвојување на барањето и исплата на средства во нето износ од 1.000 денари по домаќинство, односно по правен субјект, за барателите кои ги исполниле критериумите од овој јавен повик.

5.2. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе донесе Решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на поднесување на барањето доколку барателот нема уредна и комплетна документација.

Бр. _____

С К О П Ј Е